

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОГРАМСКА И БУЏЕТСКА РЕАЛИЗАЦИЈА

на

Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2017 година

1. Опис на постигнувања

1. Активно пронаоѓање на случаи на туберкулоза кај ризични групи со селективна радиофотографија се врши селективно радиофотографско снимање на лица кај кои постои поголема опасност од заболување од туберкулоза беа опфатени 4000 лица.

1.2. Дообработка на сомнителни РТГ наоди – опфатени се 250 лица со радиофотографско снимање,

2. Трошоци за скрининг на сомнителни од туберкулоза (партиципација)-

3. Мониторинг и евалуација- Тимот за мониторинг и евалуација го сочинуваат експерти од Институтот. Се мониторира и евалуира по два пати годишно работата на 43 установи и тоа: 4 болници, 16 диспанзери, 3 психијатриски болници 1 специјален завод , 12 Казнено-поправни установи

4. Микробиолошки лаборатории Македонија. Два пати годишно се контролира работата на 7 лаборатории за дијагноза на туберкулоза-директна микроскопија преку испраќање на панел за тестирање од националната референтна лабораторија до лаборантите вкупно 14 микробиолошки лаборатории-Редовна надворешна проверка на квалитет (EQA)

5. Надзорни посети Испраќање примероци до СНРЛ Милано-Еднаш годишно се испраќани примероците-позитивни култури од болни со резистентни форми на туберкулоза до СНРЛ во Милано за проверка на квалитетот на работата на НРЛ и изработка на тест на чувствителност кон антитуберкулотици од втора линија

6. Медиа кампања и превентивни активности за лобирање и социјална мобилизација

Проценка на достигнуќата од активностите за контрола на туберкулоза во Република Македонија-Состанок на Националната Комисија за Туберкулоза-одржани се вкупно 6 состаноци за цела година

7. Тренинг специјалисти за Туберкулоза-беа опфатени вкупно 27 специјалисти

8. Годишен состанок на претставници од институции кои спроведуваат контрола на Туберкулоза -не е реализирано

9. ДДС и ХИВ тестирање - тестирани се 250 лица

10. Тренинг ДДСТ – одржан годишен состанок со цел освежување на знаењата, размена на искуства и практично спроведување на постапките за советување, тестирање и евидентирање на болните од туберкулоза

11. Тренинг на медицински сестри вклучени во контрола на Туберкулоза- одржано е предавањето за медицински сестри кои се вклучени во контрола на туберкулозата-еднаш годишно не е реализирано

12. Тренинг на лекари од Примарна здравствена заштита-одржани се Две едукации годишно за лекарите од примарната здравствена заштита не е реализирано

13. Тренинг на медицински кадри во Казна Поправна Установа и психијатриски установи -одржани се две едукаци годишно за туберкулоза за вработениот од медицински персонал и воспитувачите од Казнено поправните установи и психијатриските болници со цел подигање на нивото на знаење за туберкулозата и примена на Протоколот за контрола на туберкулозата во овие установи не е реализирано

14.Акредитација на состаноци за специјалисти и општи лекари- одржани се две состаноци за специјалисти и општи лекари за акредитација од страна на Македонското лекарско друштво и Лекарската комора на Македонија.не е реализирано

15 Одржување и надградба на софтвер за електронска обработка на податоци за пациенти болни од туберкулоза во Република Македонија -континуирано одржување на софтверот за елетронска обработка мна податоци -.Софтверот е лоциран во Институтот

16 ДОТ активности- направени се 551 посети на болните од туберкулоза, и членовите на семејството во домот или во установата за белодробни заболувања и туберкулоза

17.Набавка на медицински потрошен материјал - Solid media Loewensten Jensen (тврди подлоги)-не е реализирано

18 Набавка на потрошен материјал за Gene X pert -не е реализирано

19Обезбедување на лична опрема за контрола на инфекција - Набавка на респиратори -не е реализирано

20 Обезбедување на лична опрема за контрола на инфекција - Набавка на респиратори-не е реализирано

21 Набавка на услуги за ДДДне е реализирано

22Спроведување на ПАЛ во пракса на општи лекари не е реализирано _

23Годишно советување на општи лекари

24 Набавка на прехранбени и хигиенски пакети за пациенти болни од туберкулоза -дистрибуирани прехранбени и хигиенски пакети на 250 болни од туберкулоза

25Координација и мониторинг на дистрибуција на пакети-дистрибуирани пакети на 250 болни од туберкулоза

26 Подготовка на материјали и организирање на активности од програмата

27 Континуитет на ДОТ активности –

Одржување на 6 возила на ДОТ- Одржување на 6 возила што се користат за ДОТ активности, регистрација, регуларни проверки и набавка на резервни делови.

28Човечки ресурси за превентивна програма - Програмско следење (превземан бил едно лице за програмско следење за 2 месеци со договор)

29Човечки ресурси за превентивна програма - Финансиско следење (превземан бил едно лице за финансиско следење за 2 месеци со договор)

30Набавка на Квантиферон тест Набавка на антитуберкулотици од прва линија за лекување на новорегистрирани случаи на туберкулоза -не реализирано

31 Набавка на антитуберкулотици од втора линија за лекување на резистентни форми на туберкулоза - не е релизирано.

2. Извештај за програмска и буџетска реализација

Опис на активност	Планирана количина	Реализирана количина	Единечна цена	Планиран буџет	Реализиран буџет
Активно пронаоѓање на случаи на туберкулоза кај ризични групи со селективна радиофотографија	4000	4000	317	1.268.000	100%
Дообработка на сомнителни РТГ	250	250	2.900	725.000	100%

наоди					
Трошоци за скрининг на сомнителни од туберкулоза (партиципација)	1	1	126.000	126.000	100%
Мониторинг и евалуација и стручно методолошка помош на здравствените установи кои спроведуваат превенција, дијагноза и лекување на болните од туберкулоза	86	50	7.048	606.128	70%
Редовна надворешна проверка на квалитет на лабораториите	14	14	2.000	28.000	100%
Испраќање на примероци до СНРЛ во Милано	1	1	60.000	60.000	100%
Проценка на достигнуќата од активностите за контрола на туберкулоза во Република Македонија-Состанок на Комисијата за Туберкулоза	1	1	32.500	32.500	100%
Тренинг за специјалисти	1	0	35.152	35.152	0
Годишен состанок на претставници од институции кои спроведуваат контрола на туберкулоза	1	1	31.050	31.050	100%
ДДС и ХИВ тестирање	250	250	240	60.000	100%

Тренинг ДДСТ	1	0	25.300	25.300	0
Тренинг на медицински сестри вклучени во контрола на туберкулоза	1	0	54.600	54.600	0
Тренинг на лекари од примарна здравствена заштита	2	0	46.800	93.600	0
Тренинг на медицински кадри од Казнено поправни установа и психијатриски болници	1	0	57.200	57.200	0
Акредитација на состаноци за специјалисти и општи лекари	2	2	49.300	98.600	100%
Одржување и надградба на софтвер за електронска обработка на податоци за болните од туберкулоза во Република Македонија	1	1	400.000	400.000	100%
ДОТ активности	551	551	587	323.487	100%
Набавка на медицински потрошен материјал - Solid media Loewensten Jensen (тврди подлоги)	5000	0	80	400.000	0
Набавка на потрошен материјал за Gene Xpert MTB/Rif	250	0	800	200.000	0
Набавка на Квантиферон тест	300	0	2.400	720.000	0
Набавка на антитуберкулозици	1	0	1.200.000	1.200.000	0

од прва линија за лекување на новорегистрирани случаи на туберкулоза					
Набавка на антитуберкулотици од втора линија за лекување на резистентни форми на туберкулоза	1	0	1.000.000	1.000.000	0
Обезбедување на лична опрема за контрола на инфекција - Набавка на респиратори	3600	0	295	1.060.000	0
Обезбедување на лична опрема за контрола на инфекција - Набавка на маски и ракавици	5	0	83.000	415.000	0
Набавка на услуги за ДДТ	1	0	90.000	90.000	0
Спроведување на ПАЛ во пракса на општи лекари - Годишно советување на општи лекари	1	0	96.000	96.000	0
Набавка на прехранбени и хигиенски пакети за болните од туберкулоза	1000	1000	2.500	2.500.000	100%
Координација и мониторинг на дистрибуција на пакети	2	2	18.000	36.000	100%
Подготовка на материјали и организирање на активности од програмата	6	0	30.750	184.500	0
Континуитет на ДОТ активности-	6	0	54.000	324.000	0

Одржување на 6 возила на ДОТ					
Програмско следење на програмата	3	2	50.961	152.883	70%
Финансиско следење на реализација на програмата	6	2	50.961	305.766	40%
Мониторинг и Евалуација	6	0	43.820	262.920	0
Континуитет на ДОТ активности- 2 ДОТ сестри Скопје	6	0	30.750	184.500	0
Континуитет на ДОТ активности- 1 ДОТ сестра Тетово	3	0	30.750	92.250	0
Континуитет на ДОТ активности- 1 ДОТ сестра Гостивар	3	0	30.750	92.250	0
Континуитет на ДОТ активности- 1 ДОТ сестра Куманово	3	0	30.750	92.250	0
Континуитет на ДОТ активности- Набавка на гориво за ДОТ посети	3264	0	64	208.896	0
Експанзија на ДОТ активности на територија на Република Македонија	1	0	200.000	200.000	0
Тренинг за јакнење на капацитетите на Граѓанските Здруженија во лобирање и застапување	1	0	28.600	28.600	0
Тренинг за јакнење на капацитетите на Граѓанските Здруженија во прибирање на финансиски	1	0	28.600	28.600	0

средства од разни извори					
Тренинг за јакнење на капацитетите на Граѓанските Здруженија во прибирање на финансиски средства од разни извори	1	0	11.000	11.000	0
ТБ/ХИВ Активности за соработка	1	0	18.000	18.000	0
Активно пронаоѓање случаи кај ризични групи -4 лица за дистрибуција на покани за флуорографско снимање кај ризични групи	200	0	600	120.000	0
Активно пронаоѓање случаи кај ризични групи - Мотивациони пакети за мобилизирање на таргетираните ризични групи	4000	0	200	800.000	0
Активно пронаоѓање случаи кај ризични групи - Печатење информативен материјал (постери и покани)	1	0	255.000	255.000	0
Имплементација на локални акциони планови за одржливост на програмата	1	0	709.369	709.368	0
ТБ превенција и скрининг помеѓу Ромска популација со посредство на ромски медијатори - Координација на активноста	3	0	18.000	54.000	0

ТБ превенција и скрининг помеѓу Ромска популација со посредство на ромски медијатори - Спроведување на скрининг	150	0	600	90.000	0
ТБ превенција и скрининг помеѓу Ромска популација со посредство на ромски медијатори – Мониторинг посети	6	0	1.000	6.000	0
ТБ превенција и скрининг помеѓу Ромска популација со посредство на ромски медијатори - Административни и канцелариски трошоци	3	0	4.100	12.300	0
Едукација на пациентите болни од туберкулоза и членовите на семејствата	1	0	343.600	343.600	0
Едукативни активности и скрининг кај високоризични групи (IDUs, затвореници, сексуални работници, PLWHA, Рома, clients on MMT, бегалци и азиланти)	1	0	462.750	462.750	0
Едукативни активности кај високоризични групи	1	0	100.000	100.000	0
Спроведување на повик за соработка со здруженија согласно подготвени критериуми	1	0	150.000	150.000	0

ВКУПЕН БУЏЕТ	13.633.000,00	60%
---------------------	---------------	-----

Приходи	Подставка	742119		147.306.000,00
Расходи	Ставка	420		6.053.000,00
		421		10.265.000,00
		423		31.800.000,00
		424		2.532.000,00
		425		68.417.000,00
		426		3.840.000,00
		480		14.700.000,00
		481		8.500.000,00
		483		0,00
		485		1.199.000,00
		486		0,00
Вкупно				147.306.000,00 ден

Вкупно:147.306.000,00 денари “

4. Преглед на исплатени средства по извршители на програмата

Извршител	Износ на исплатени средства
Министерство за здравство	203.844,00
ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза - Скопје	7.399.312,00
Македонски Црвен Крст	0
НВО Ецдкор	0
НВО Доверба	0

НВО МЕРЦ	0
НВО ХОПС	0
НВО ХЕРА	0
ВКУПНО:	7.603.156,00

Форматот на извештајот за програмска и финансиска реализација на Програмата е подготвен во скоп на активностите за Отворено Владино Партнерство усвоени од Владата на РМ, а во насока на унапредување на фискалната транспарентност. Форматот на извештајот е подготвен од Министерството за здравство на РМ и Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ.